



British Embassy
Skopje

Проектот „МладиХАБ – Дигитална младина“ е финансиран од Британската амбасада во Скопје, а го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

The project “MladiHUB – Digital Youth” is funded by the British Embassy in Skopje and implemented by the National Youth Council of Macedonia and MASIT– ICT Chamber of Commerce.



Скопје, 28.02.2020

**Повик до тренинг провајдери
за
спроведување на втор циклус на обуки за дигитални вештини во рамки на
проектот МЛАДИХАБ – Дигитална младина**

Почитувани,

Ве информираме дека МАСИТ како партнер во проектот МЛАДИХАБ – дигитална младина објавува **повик за прибирање на понуди за спроведување на обуки за дигитални вештини** за вториот циклус на обуки кои ќе се спроведуваат во периодот Април 2020 – Јуни 2020.

Повикот за однесува за спроведување на следните обуки по градови:

СКОПЈЕ

Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници по обука, локација МЛАДИХАБ)

1. Рекламирање на Facebook и Instagram
2. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Албански јазик)
3. Продажба и продажни вештини
4. Комуникациски вештини и јавно говорење
5. Основна анализа на податоци со примена на MS Excel
6. ИТ безбедност

Група 2 - Обуки за дигитални вештини (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници по обука, локација МЛАДИХАБ)

1. Adobe Illustrator
2. Анализа и статистики на податоци во MS Excel со примена на Pivot Table
3. SEO – Search engine optimization
4. Основи на проектен менаџмент
5. Дигитален маркетинг (на Албански јазик)

Група 3 - Обуки за напредни ИТ вештини (од 40 до 90 часа, 10-15 учесници по обука, локација тренинг провајдер)



MLADIHUB



Национален младински совет
на Македонија





British Embassy
Skopje

Проектот „МладиХАБ – Дигитална младина“ е финансиран од Британската амбасада во Скопје, а го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

The project “MladiHUB – Digital Youth” is funded by the British Embassy in Skopje and implemented by the National Youth Council of Macedonia and MASIT– ICT Chamber of Commerce.



1. Q/A Software Testing
2. Data science
3. Front-end web developer
4. UX/UI Design
5. Android developer

ГОСТИВАР

Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници, локација тренинг провајдер)

1. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Албански јазик)
2. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Албански јазик)
3. ИТ администратор

Група 2 - Обуки за дигитални вештини (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници, локација тренинг провајдер)

4. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
5. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) (на Албански јазик)

БИТОЛА

Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници, локација тренинг провајдер)

1. Рекламирање на Facebook и Instagram
2. Комуникациски вештини
3. ИТ безбедност (cyber security)

Група 2 - Обуки за дигитални вештини (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници, локација тренинг провајдер)

4. Почетен курс за програмирање
5. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

ШТИП

Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници, локација тренинг провајдер)

1. Рекламирање на Facebook и Instagram
2. Комуникациски вештини
3. ИТ администратор



MLADIHUB



Национален младински совет
на Македонија



Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии



British Embassy
Skopje

Проектот „МладиХАБ – Дигитална младина“ е финансиран од Британската амбасада во Скопје, а го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

The project “MladiHUB – Digital Youth” is funded by the British Embassy in Skopje and implemented by the National Youth Council of Macedonia and MASIT– ICT Chamber of Commerce.



Група 2 - Обуки за дигитални вештини, (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници, локација тренинг провајдер)

1. Дигитален маркетинг
2. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Општи информации и услови:

За обуки од Група 3 - Обуки за напредни ИТ вештини предвидено е тренинг провајдерот да спроведе претходна селекција на пријавените кандидати преку тестирање, па соодветно во вашата понуда ве молиме вклучете ја и оваа ставка. За оваа група на обуки тестирање исто така треба да се спроведе и по завршувањето на обуката.

Планирано е спроведувањето на обуките да почне од месец Април 2020 и сите да бидат реализирани во период од три месеци, односно заклучно со Јуни 2020. Обуките е предвидено да се одвиваат во попладневни часови, почнувајќи од 17:00 часот. Сите обуки е предвидено да бидат на Македонски јазик освен оние каде е наведено дека треба да бидат на Албански јазик.

Договорите и плаќањето ќе одат преку главниот имплементатор на проектот - Национален младински совет на Македонија – НМСМ.

Местото на одвивање на обуките од група 1 и 2 во Скопје ќе биде МЛАДИХАБ – Претседателска канцеларија (ул. Димитрие Чуповски бр. 7) а местото на одвивање на обуките од група 3 во Скопје, и сите обуки во градовите надвор од Скопје, ќе биде во просториите на тренинг провајдерот. Согласно ова, тренинг провајдерите соодветно треба да понудат и простор за одвивање на обуките (во зависност од тоа за која обука и од која група доставуваат понуда).

Критериуми за тренинг провајдери:

- Повикот е наменет за специјализирани тренинг центри за обуки од областа на ИКТ и дигитални вештини
- Потребно е релевантно искуство во организација на обуки за дигитални вештини
- Предност ќе имаат компании членки на МАСИТ.

Начин на доставување на понуди и содржина:

Понудите ве молиме доставете ги поединечно по обуки кои сте во можност да ги понудите.

Понудата треба да содржи:



Национален младински совет
на Македонија





British Embassy
Skopje

Проектот „МладиХАБ – Дигитална младина“ е финансиран од Британската амбасада во Скопје, а го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

The project “MladiHUB – Digital Youth” is funded by the British Embassy in Skopje and implemented by the National Youth Council of Macedonia and MASIT– ICT Chamber of Commerce.



- Назив на обука и содржина на обуката (курикулум), број на часови, информација за времетраењето на еден час, предавач со кратка биографија,
- Цена по обука во која се вклучени сите трошоци за реализација на обуката: тренер, материјали (сите материјали поврзани со спроведување на обуките печатени или електронски треба да бидат обезбедени од страна на тренинг провајдерот и вклучени во понудената цена) и простор (доколку е неопходно да се одржи во простори на понудувачот), како и пред и по-тестирање (кое се однесува само на третата група на обуки)
- Доколку понудувачот понуди и сертификација во пакет со обуката тоа ќе се смета за предност
- Доколку понудувачот нуди обуки за реализација во град различен од неговото седиште во цената треба да бидат вклучени и трошоците за превоз (и сместување доколку е потребно) за тренерот.
- Информација за сертификати, искуство и референци на тренинг провајдерот понудувач

Понудите се доставуваат на е-маил: biljana.prlichkova@masit.org.mk и gordana.kolova@nms.org.mk најдоцна до 16.03.2020.

Начин на евалуација на понудите:

- Содржина на обуката (курикулум) и фонд на часови 25%
- Понудени тренери 25%
- Цена 25%
- Сертификати, искуство и референци 25%

Обврски на тренинг провајдерите кои ќе бидат избрани:

- Определување на датум на секоја поединечна обука максимум до 10 дена од склучување на договорот
- Минимум 10 дена пред обуката да бидат испратени потребни информации за тренерот како што се: контакт (мобилен и маил) од тренерот, слика, кратка биографија, содржина на обуката, материјали потребни за обуката како и потреба од дополнителна опрема (лаптопи – доколку обуката не е во просториите на тренинг провајдерот).
- Минимум 20 минути пред почеток на обуката да биде присутен тренерот на местото на одржување на обуката



MLADIHUB



Национален младински совет
на Македонија



Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии



British Embassy
Skopje

Проектот „МладиХАБ – Дигитална младина“ е финансиран од Британската амбасада во Скопје, а го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

The project “MladiHUB – Digital Youth” is funded by the British Embassy in Skopje and implemented by the National Youth Council of Macedonia and MASIT– ICT Chamber of Commerce.



- Материјалот од обуката да биде испратен еден ден пред одржување на обуката во електронска или хартиена форма и да даде инструкции за начинот на поставување на седењето на слушателите.
- Промена во понудените тренери може да настане до максимум 20% од вкупниот број на понудени тренери.
- За времетраењето на обуката, во отсуство на претставник од проектот, тренерот е должен да изврши евиденција на присутните слушатели и да води грижа за непречено спроведување на обуката.
- Најдоцна 3 дена по завршување на обуката тренинг провајдерот има обврска да достави сертификати за учество на сите учесници на обуката до контакт лице од МЛАДИХАБ.

За проектот

Проектот **МЛАДИХАБ - Дигитална младина** е имплементиран од страна на Националниот младински совет на Македонија – НМСМ во партнерство со Стопанската комора за информациски и комуникациски технологии –МАСИТ, финансиран од Британската амбасада во Скопје и Фондот за добро владеење УКАИД, поддржан од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.

Целта на проектот е да се создаде платформа за дигитални вештини МЛАДИХАБ која ги гради дигиталните вештини на младите луѓе, овозможувајќи им да одговорат на потребите за дигитализација на економијата и јавните услуги. Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество.



MLADIHUB



Национален младински совет
на Македонија

